



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Ул. Димитрие Чуповски бр.11/І КАТ,  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

**ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ**

Број на оглас: **09/2014**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2) Адреса: **ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.addelpro.mk](http://www.addelpro.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Анета Тодоровска** Адреса на е-пошта: **[aneta.todorovska@addelpro.mk](mailto:aneta.todorovska@addelpro.mk)** Телефон/Факс: **3226072/5113 545**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Набавка на електронски систем за следење на работно време**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **150.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Набавка и инсталирање на 2 (два) електронски система за следење на работното време и тоа : 1 (еден) за Дирекција и за Регионален Центар Скопје и 1 (еден) за Регионален Центар Кичево како и обука за користење на софтверот , согласно техничката спецификација**

II.5) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

## **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? **Не**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:  
**во тендерската документација**

## **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: **26.09.2014 во 12.00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **30 денови**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **23-09-2014 15:30**

V.2) Дополнителни информации:

**информации на тел 023 231-117**

V.3) Датум на објава: **19-09-2014**